



RENOFIX 58

МАСА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ПОВРШНИ МАЛТЕРИСАНИ СО ОСНОВНИ МАЛТЕРИ

Придржувајте се до техничкото упатство

ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

Материјал за израмнување со универзална примена. Се употребува за израмнување на површини претходно малтерисани со оновни малтери и како подготовка на подлога за поставување на завршни декоративни малтери.

СОСТАВ

- Цемент
- Додатоци кои ја подобруваат обработката

ОСОБИНИ

- Одлична обработливост
- Минимално напрегање при стврднување
- Добра адхезија

ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА

Подлогата мора да биде чиста, цврста, сува, без влага, без прашина, отпадоци и маснотии.

ПОДГОТОВКА НА МАЛТЕРОТ

Содржината од една вреќа Renofix 58 се промешува со 7-7,5 литри чиста вода. Се меша со миксер 2 минути се додека не се добие хомогена смеса без грутки. По 10 минути, се промешува уште еднаш.

ОБРАБОТКА И УСЛОВИ НА ОБРАБОТКА



Нанесувањето на подготвената смеса се врши со челична мистрија / глетарица. Доколку се нанесува машински, се употребува машината за малтер Skure-Tech S4. По 24 часа може да се нанесе завршниот декоративен малтер (Абриб). Свежиот малтер да се вгради во рок од два часа. Да се обезбедат добри услови за сушење и стврднување на смесата, на пример со проветрување. Да не се употребува на температури под +5°C. Да не се меша со други материјали.

ВАЖНО!

За детални безбедносни упатства, консултирајте ги посебните безбедносни листови. Пред употреба, задолжително прочитајте го безбедносниот лист.

ИСПОРАКА

Renofix 58 се испорачува во книжни вреќи од 25 кг заштитени од влага.

СКЛАДИРАЊЕ

Да се чува на суво место (ако е можно на дрвени палети). Рок на траење: најмалку 12 месеци според Регулатива 1907/2006 / ЕУ, прилог XVII на 20°C, 65% р.в.в.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Број на производот	
Шифра на производот	
Вреќи на палета	42
Гранулација	0- 0,5 mm
Потребна количина на вода	7-7,5 л./вреќа
Мин. дебелина на слојот	3 mm
Потрошувачка на материјал	1,45 kg/m ² /mm
Напомена	Вредностите на потрошувачката се апроксимативни и многу зависат од подлогата и техниката на вградувањето.
Густина на материјалот ако е сув (EN 1015-10)	са 1300 kg/m ³
Цврстина на компресија 28 дена (EN 1015-11)	3,5 N/mm ²
Цврстина на свиткување	≤ 1,8 N/mm ²
Цврстина на адхезија (EN 1015-12)	≥ 0,2 N/mm ²

Сите претходни податоци за материјалот престануваат да важат по издавањето на горенаведената листа. Овие податоци произлегуваат од резултатите на нашите испитувања. Од овие податоци не може да произлезе правна обврска. Производите на РЕНОВА, како и сите суровини кои се вклучени во нив, се предмет на континуирани тестови за да се обезбеди постојано и исто ниво на квалитет. Нашите технички советници Ви стојат на располагање во врска со примената, обработката како и презентацијата на производот. Нашите тековни информации можете да ги најдете на www.renova.com.mk како "PDF" документ или да ги побарате во продавниците.

РЕНОВА МАКЕДОНИЈА
Цепчиште / Тетово
Тел: +389 44 487 300
Факс: +389 44 487 200
info@renova.com.mk

РЕНОВА АЛБАНИЈА
Воре / Тирана
Тел: +355 48 301 909
Факс: +355 48 301 908
tirana@renova.com.mk

РЕНОВА КОСОВО
Гуреза / Урошевац
Тел: +381 290 310 222
Факс: +381 290 310 444
ferizaj@renova.com.mk

